



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 22
година XXIII
08.03.2018 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 6604 КО Богомила во идна урбанистичко-планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 6604 КО Богомила во идна урбанистичко-планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/1
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 28.02.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување вклопување на КП 6604 КО Богомила во идна урбанистичко-планска документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација

во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 6604 КО Богомила.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/11
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуоров с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 7172 КО Богомила во идна урбанистичко-планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 7172 КО Богомила во идна урбанистичко-планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/5
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 28.02.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за извршување вклопување на КП 7172 КО
Богомила во идна урбанистичко-планска
документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 7172 КО Богомила.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/13
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуrow с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување
вклопување на КП 3389/1 КО Бистрица во идна
урбанистичко-планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 3389/1 КО Бистрица во идна урбанистичко-планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/2
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Сл. весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 28.02.2018 ја донесе следната:

ОДЛУКА
за извршување вклопување на КП 3389/1 КО
Бистрица во идна урбанистичко-планска
документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 3389/1 КО Бистрица.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/22
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуоров с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлука за извршување
вклопување на КП 6188 КО Богомила во идна
урбанистичко-планска документација**

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 6188 КО Богомила во идна урбанистичко-планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/3
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Сл. весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 20.02.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

**за извршување вклопување на КП 6188 КО
Богомила во идна урбанистичко-планска
документација**

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација

во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 6188 КО Богомила.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/18
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуоров с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка,(Сл.гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлука за извршување
вклопување на КП 4112/1 КО Теово во идна
урбанистичко-планска документација**

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 4112/1 КО Теово во идна урбанистичко-планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/4
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за

стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 28.02.2018г. ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување вклопување на КП 4112/1 КО Теово во идна урбанистичко-планска документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 4112/1 КО Теово.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/17
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуrow с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 6464 КО Богомила во идна урбанистичко-планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 6464 КО Богомила во идна урбанистичко-планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/6
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 28.02.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување вклопување на КП 6464 КО Богомила во идна урбанистичко-планска документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 6464 КО Богомила.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/7
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуrow с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ"

бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 3471 КО Бистрица во идна урбанистичко-планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 3471 КО Бистрица во идна урбанистичко-планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/7
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 28.02.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување вклопување на КП 3471 КО Бистрица во идна урбанистичко-планска документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 3471 КО Бистрица.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/16
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуоров с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 897 КО Согле во идна урбанистичко-планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 897 КО Согле во идна урбанистичко-планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/8
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 28.02.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување вклопување на КП 897 КО Согле во идна урбанистичко-планска документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во

чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 897 КО Согле.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/15
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуrow с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 3127 КО Оморани во идна урбанистичко-планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 3127 КО Оморани во идна урбанистичко-планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/9
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за

стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 28.02.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување вклопување на КП 3127 КО Оморани во идна урбанистичко-планска документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 3127 КО Оморани.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/14
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуrow с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 90/1 КО Смиловци во идна урбанистичко-планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 90/1 КО Смиловци во идна урбанистичко-планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/10
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 28.02.2018 година ја донесе следната:

**ОДЛУКА
за извршување вклопување на КП 90/1 КО
Смиловци во идна урбанистичко-планска
документација**

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 90/1 КО Смиловци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/23
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуков с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ"

бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување
вклопување на КП 1482 КО Извор во идна
урбанистичко-планска документација**

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 1482 КО Извор во идна урбанистичко-планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/11
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 28.02.2018 година ја донесе следната:

**ОДЛУКА
за извршување вклопување на КП 1482 КО Извор
во идна урбанистичко-планска документација**

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 1482 КО Извор.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/9
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуров с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлука за извршување
вклопување на КП 169/1 КО Владиловци во идна
урбанистичко-планска документација**

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 169/1 КО Владиловци во идна урбанистичко-планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/12
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 28.02.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

**за извршување вклопување на КП 169/1 КО
Владиловци во идна урбанистичко-планска
документација**

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација

во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 169/1 КО Владиловци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/12
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуров с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлука за извршување
вклопување на КП 579 580 581 КО Голозинци во
идна урбанистичко-планска документација**

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 579 580 581 КО Голозинци во идна урбанистичко-планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/13
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за

стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 28.02.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување вклопување на КП 579 580 и 581 КО Голозинци во идна урбанистичко-планска документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чишто плански опфат ќе биде вклопена и КП 579 580 и 581 КО Голозинци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/8
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуоров с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 848 КО Мелница во идна урбанистичко-планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 848 КО Мелница во идна урбанистичко-планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/14
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 28.02.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување вклопување на КП 848 КО Мелница во идна урбанистичко-планска документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чишто плански опфат ќе биде вклопена и КП 848 КО Мелница.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/21
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуоров с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ"

бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 481 КО Мелница во идна урбанистичко-планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 481 КО Мелница во идна урбанистичко-планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/15
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 28.02.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување вклопување на КП 481 КО Мелница во идна урбанистичко-планска документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 481 КО Мелница.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/20
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуоров с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 65 и 54 КО Витанци во идна урбанистичко-планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 65 и 54 КО Витанци во идна урбанистичко-планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/16
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 28.02.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување вклопување на КП 65 и 54 КО Витанци во идна урбанистичко-планска документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 65 и 54 КО Витанци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/10
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуrow с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 321 КО Мелница во идна урбанистичко-планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 321 КО Мелница во идна урбанистичко-планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/17
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13,

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 28.02.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување вклопување на КП 321 КО Мелница во идна урбанистичко-планска документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 321 КО Мелница.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/19
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуrow с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за давање на согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од Буџетската смека на Општина Чашка

Се објавува Одлука за давање на согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од Буџетската смека на Општина Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/18
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 24 од Статутот на Општина ЧАШКА („Службен гласник на Општина Чашка, број 08/07), а во врска со одредбите од член 4 став 6 и 7 од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Советот на Општина ЧАШКА на својата 6-та седница одржана на ден 28.02.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина ЧАШКА

член 1

Во случај на непочитување на договорените услуги, со оваа одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот на општина ЧАШКА за измирување на средства од буџетската сметка на Општина ЧАШКА, во износ на искористените средства од Договорот/ите за грант, кои ќе се склучат согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: "Водоснабдување и одведување на отпадни води" во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води" ("Службен весник на Република Македонија" број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води" ("Службен весник на Република Македонија" број 154/2010), помеѓу Општина ЧАШКА и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.

член 2

Се овластува Градоначалникот на Општина ЧАШКА да изврши измирување на средствата од буџетската сметка на општината, во износ на искористените средства од Договорот/ите за грант односно наплатата на средства да ја извршува Министерство за финансии на Република Македонија, со насочување на средства од буџетската сметка на општината-крајниот корисник и/или со задршка на дел од дотациите кои треба да се распределат на Општина ЧАШКА до износот потребен за наплата на побарувањето, согласно

одредбите од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ" бр.62/05, 88/08 и 35/11).

член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/24
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуков с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за давање на согласност и овластување запотпишување на Договор/и за гран,согласно Дигивирит за финансирање СЕПАРИС

Се објавува Одлука за давање на согласност и овластување за потпишување на Договор/и за гранд,согласно Договорот за финансирање СЕПАРИС, бр.2008-0446, помеѓу РМ и Европска инвестициона Банка за Проект: Водоснабдување и одведување отпадни води,и одлука за распределба на средства согласно Договоро за заем по проектот водоснабдување и одведување отпадни води,помеѓу општина Чашка и Министерство за транспорт и врски на РМ,што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/19
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ" бр. 05/02), член 24 од Статутот на Општина ЧАШКА („Службен гласник на Општина Чашка, број 08/07), Советот на Општина ЧАШКА на својата 6-та седница одржана на ден 28.02.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност и овластување за
потпишување на Договор/и за грант, согласно
Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446
помеѓу Република Македонија и Европска
инвестициона банка за

Проект: "Водоснабдување и одведување на
отпадни води" во врска со Законот за
задолжување на Република Македонија со заем кај
Европската инвестициона банка по Договорот за
заем по Проектот „Водоснабдување и одведување
отпадни води" ("Службен весник на Република
Македонија" број 83/10) и Одлуката за
распределба на средства согласно договорот за
заем по проектот „Водоснабдување и одведување
на отпадни води" ("Службен весник на Република
Македонија" број 154/2010), меѓу Општина ЧАШКА
и Министерство за транспорт и врски на
Република Македонија

член 1

Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на
Градоначалникот на општина ЧАШКА да го
потпишување на Договор/и за грант, кој ќе се склучи
согласно Договорот за финансирање СЕПАРИС број
2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска
инвестициона банка за Проект: "Водоснабдување и
одведување на отпадни води" во врска со Законот за
задолжување на Република Македонија со заем кај
Европската инвестициона банка по Договорот за
заем по Проектот „Водоснабдување и одведување
отпадни води" ("Службен весник на Република
Македонија" број 83/10) и Одлуката за распределба
на средства согласно договорот за заем по проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни води"
("Службен весник на Република Македонија" број
154/2010), меѓу Општина ЧАШКА и Министерство за
транспорт и врски на Република Македонија.

член 2

Се задолжува и овластува Градоначалникот на
општина ЧАШКА, да го потпише Договорот/ите за
грант, кој ќе се склучи согласно Договор за
финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу
Република Македонија и Европска инвестициона
банка за Проект: "Водоснабдување и одведување на
отпадни води" во врска со Законот за задолжување
на Република Македонија со заем кај Европската
инвестициона банка по Договорот за заем по
Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни
води" ("Службен весник на Република Македонија"
број 83/10) меѓу Општина ЧАШКА и Министерство за
транспорт и врски на Република Македонија.

член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Чашка".

Бр. 08- 379/25
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуров с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка,
(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),
Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за ослободување од
плаќање на надоместок за уредување на градежно
земјиште за изградба на типска училишна
спортска сала-модел 1

Се објавува Одлука за ослободување од плаќање на
надоместок за уредување на градежно земјиште за
изградба на типска училишна спортска сала-модел 1,
што Советот на општина Чашка ја усвои на
седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/20
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на Република
Македонија" бр. 5/02) и член 24, став 1, точка 15 од
Статутот на општина Чашка („Службен гласник на
општина Чашка" бр.8/07) Советот на општина Чашка
на седницата одржана на 28.02.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за ослободување од плаќање на надоместок
за уредување на градежно земјиште за изградба
на типска училишна спортска сала – модел 1

член 1

Со оваа одлука општина Чашка се ослободува од
плаќање надоместок за уредување на градежно
земјиште за изградба на типска училишна спортска
сала – модел 1 на КП 149/1 КО Чашка.

член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на
општина Чашка

Бр. 08- 379/5
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуоров с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за отпис на застарени побарувања и обврски во Буџетот на општина Чашка

Се објавува Одлука за отпис на застарени побарувања и обврски во Буџетот на општина Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/21
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 и 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 28.02.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за отпис за застарени побарувања и обврски во Буџетот на Општина Чашка

член 1

Со оваа Одлука се врши отпис на застарени обврски согласно Извештајот за извршениот попис на постојани средства и извештајот за отпис на застарени обврски во Буџетот на Општина Чашка бр. 01-1593/1 од 29.12.2017 година, изготвен од Комисијата за вршење на попис на постојани средства и обврски формирана од Градоначалникот.

член 2

Извештајот за извршениот отпис на застарени обврски во Буџетот на Општина Чашка бр. 01-1593/1 од 29.12.2017 година е составен дел на оваа Одлука

член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Чашка".

Бр. 08- 379/3
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуоров с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на општина Чашка

Се објавува Одлука за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на општина Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/22
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 28.02.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Чашка

член 1

Со оваа Одлука се врши отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар, сопственост на Општина Чашка евидентирани во Буџетот на Општина Чашка за 2017 година

член 2

Отписот и расходувањето на основните средства и ситниот инвентар се врши на предлог на Комисијата за вршење на попис на основните средства и ситен инвентар за 2017 година, поради нивна дотраеност и неупотребливост.

член 3

Бројот и видот на отпишаните и расходувани основни средства и ситен инвентар се утврдени по спецификација извештај, која е составен дел на оваа Одлука и нивната вкупна книговодствена вредност е во висина од 61.336,00 денари.

член 4

Отпишувањето и расходувањето на основните средства и ситниот инвентар ќе го изврши Комисијата за вршење на отпис на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Чашка, формирана од Градоначалникот на Општина Чашка.

член 5

Комисијата ќе изврши увид во фактичката состојба на основните средства и ситниот инвентар кои се предлог за отпишување и расходување.

член 6

Комисијата ќе утврди како да се постапи понатаму со предметните основни средства и ситен инвентар (истите да се уништат и исфрлат во отпад).

За својата работа Комисијата е должна да состави записник и истиот да го достави до Градоначалникот на Општина Чашка.

Донесувањето на оваа Одлука ќе значи право на отпишување на утврдената вредност на отпишаните основни средства и ситен инвентар од Буџетот на Општина Чашка и истата ќе ја спроведе Одделението за финансиски прашања.

член 7

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Чашка“.

Бр. 08- 379/4
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуков с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за работа на советот на општина Чашка за 2017 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за работа на советот на општина Чашка за 2017 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/29
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 24 од Статутот на општина Чашка, (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) Советот на општина Чашка, на седницата на 28.02.2018 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за работа на советот на општина Чашка за 2017 година

1. Советот на општина Чашка, го усвои Извештајот за работа на советот на општина Чашка за 2017 година
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр. 08- 379/33
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуков с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за уврдување на надоместок на трошоци за изборна кампања за локални избори одржани во 2017 година на Народно Движење за Македонија

Се објавува Одлука за уврдување на надоместок на трошоци за изборна кампања за локални избори одржани 2017 година на Народно Движење за Македонија, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018

Бр. 09- 479/24
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр 5/2002),а во согласност со член 86 став 1 од Изборниот законик (Службен весник на РМ бр.40/06..145/17) и член 24 став 1 точка 15 од Статутот на општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка бр.8/07), Советот на општина Чашка на седницата на 28.02.2018 година донесе:

ОДЛУКА

за уврдување на надоместок на трошоци за изборна кампања на локални избори одржани во 2017 година, за избор на Градоначалник на општина Чашка на Народно движење за Македонија

член 1

Со оваа Одлука се уврдува надоместок на трошоци за изборна кампања на локални избори одржани во 2017 година, за избор на Градоначалник на општина Чашка, на Народно движење за Македонија.

член 2

На организаторот на изборната кампања на локални избори одржани во 2017 година, за избор на Градоначалник на општина Чашка, на Народно движење за Македонија, им се уврдува износ на надоместок од 14.550,00 денари.

член 3

Средствата во износ од 14.550,00 денари, за освоени гласови за Градоначалник на општина Чашка на локални избори одржани 2017 година, на Народно движење за Македонија, да се префрлат на жиро-сметка на организаторот.

член 4

Надоместокот од членот 2 на оваа Одлука ќе биде исплатен од Буџетот на општина Чашка за 2018 година.

член 5

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 08- 379/28
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуоров с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за управување со отпад за 2017 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за управување со отпад за 2017 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/25
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 9 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002,и член 22 став 1 од Статутот на општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) Советот на општина Чашка на седницата на 28.02.2018, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на Програма за управување со отпад за 2017 година

1. Советот на општина Чашка, го усвои Извештајот за реализација на Програма за управување со отпад за 2017 година
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр. 08- 379/29
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуоров с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за дезинфекција, дезинсекција и дератзација и мерки за заштита на животни за 2017 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за дезинфекција,

дезинсекција и дератзација и мерки за заштита на животни за 2017 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година

Бр. 09- 479/26
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 9 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002,и член 22 став 1 од Статутот на општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) Советот на општина Чашка на седницата на 28.02.2018, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на Програма за дезинфекција, дезинсекција и дератзација и мерки за заштита на животни за 2017 година

1. Советот на општина Чашка, го усвои Извештајот за реализација на Програма за дезинфекција, дезинсекција и дератзација и мерки за заштита на животни за 2017 година
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр. 08- 379/30
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуров с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за развој на информатичко-комуникациски технологии на општина Чашка за 2017 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за развој на информатичко-комуникациски технологии на општина Чашка за 2017, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година

Бр. 09- 479/27
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 9 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002 и член 22 став 1 од Статутот на општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) Советот на општина Чашка на седницата на 28.02.2018, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на Програма за развој на информатичко-комуникациски технологии на општина Чашка за 2017

1. Советот на општина Чашка, го усвои Извештајот за реализација на Програма за развој на информатичко-комуникациски технологии на општина Чашка за 2017
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр. 08- 379/31
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуров с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за урбанистички планови на територијата на општина Чашка за 2017 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за урбанистички планови на територијата на општина Чашка за 2017 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/28
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 9 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, и член 22 став 1 од Статутот на општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) Советот на општина Чашка на седницата на 28.02.2018, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на Програма за урбанистички планови на територијата на општина Чашка за 2017 година

1. Советот на општина Чашка,го усвои Извештајот за реализација на Програма за урбанистички планови на територијата на општина Чашка за 2017 година
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр.08- 379/32
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуrow с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани за 2017 година.

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани за 2017 година,што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018

Бр.09- 479/30
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 9 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002 и член 22 став 1 од Статутот на општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) Советот на општина Чашка на седницата на 28.02.2018, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани за 2017 година.

1. Советот на општина Чашка, го усвои Извештајот за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани за 2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр.08- 379/34
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуrow с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на културата за 2017 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на културата за 2017 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр.09- 479/31
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 9 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002,и член 22 став 1 од Статутот на општина

Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07)
Советот на општина Чашка на седницата на
28.02.2018, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на културата за 2017 година

1. Советот на општина Чашка, го усвои Извештајот за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на културата за 2017 година
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр. 08- 379/35
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуков с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активности на општина Чашка во областа на ЛЕР за 2017 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на ЛЕР за 2017 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/33
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 9 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002 и член 22 став 1 од Статутот на општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) Советот на општина Чашка на седницата на 28.02.2018, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на ЛЕР за 2017 година

1. Советот на општина Чашка, го усвои Извештајот за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на ЛЕР за 2017 година
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр. 08- 379/37
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуков с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активности на општина Чашка во областа на социјалната заштита за 2017 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на социјалната заштита за 2017 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/32
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 9 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, и член 22 став 1 од Статутот на општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) Советот на општина Чашка на седницата на 28.02.2018, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на социјалната заштита за 2017 година

1. Советот на општина Чашка, го усвои Извештајот за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на социјалната заштита за 2017 година
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр. 08- 379/36
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуков с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на
Извештај за реализација на Програма за
активности на општина Чашка во областа на
зимско одржување на јавните патишта и улици за
2017 година**

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на зимско одржување на јавните патишта и улици за 2017 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/34
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 9 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002 и член 22 став 1 од Статутот на општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) Советот на општина Чашка на седницата на 28.02.2018, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за реализација на
Програма за активностите на општина Чашка во
областа на зимско одржување на јавните патишта
и улици за 2017 година**

1. Советот на општина Чашка, го усвои Извештајот за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на зимско одржување на јавните патишта и улици за 2017 година
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр. 08- 379/38
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуков с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на
Извештај за реализација на Програма за
спроведување на мерки за заштита на
населението од заразни болести за 2017 година**

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за спроведување на мерки за заштита на населението од заразни болести за 2017 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/35
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 9 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002 и член 22 став 1 од Статутот на општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) Советот на општина Чашка на седницата на 28.02.2018, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за реализација на
Програма за спроведување на мерки за заштита на
населението од заразни болести за 2017 година**

1. Советот на општина Чашка, го усвои Извештајот за реализација на Програма за спроведување на мерки за заштита на населението од заразни болести за 2017 година

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр. 08- 379/39
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуков с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на
Извештај за реализација на Програма за
уредување на градежно земјиште и заштита на
животната средина за 2017 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина за 2017 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/36
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 9 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002,и член 22 став 1 од Статутот на општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07), Советот на општина Чашка на седницата на 28.02.2018, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за реализација на
Програма за уредување на градежно земјиште и
заштита на животната средина за 2017 година

1. Советот на општина Чашка, го усвои Извештајот за реализација на Програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина за 2017 година
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр. 09- 479/40
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на
Извештај за реализација на Програма за улично
осветлување на територијата на општина Чашка
за 2017 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за улично осветлување на територијата на општина Чашка, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/37
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 9 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002,и член 22 став 1 од Статутот на општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) Советот на општина Чашка на седницата на 28.02.2018, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за реализација на
Програма за улично осветлување на територијата
на општина Чашка за 2017 година

1. Советот на општина Чашка, го усвои Извештајот за реализација на Програма за улично осветлување на територијата на општина Чашка за 2017 година
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр. 08- 379/41
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуков с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за одржување на јавна чистота на територијата на општина Чашка за 2017 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за одржување на јавна чистота, на територијата на општина Чашка, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/38
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 9 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002 и член 22 став 1 од Статутот на општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) Советот на општина Чашка на седницата на 28.02.2018, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализација на Програма за за одржување на јавна чистота на територијата на општина Чашка за 2017 година

1. Советот на општина Чашка, го усвои Извештајот за реализација на Програма за одржување на јавна чистота, на територијата на општина Чашка за 2017 година
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр. 08- 379/42
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуков с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализирани активности на општина Чашка во областа на енергетската ефикасност за 2017 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за реализирани активности на општина Чашка во областа на енергетската ефикасност за 2017 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година

Бр. 09- 479/40
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 9 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, и член 22 став 1 од Статутот на општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) Советот на општина Чашка на седницата на 28.02.2018, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализирани активности на општина Чашка во областа на енергетската ефикасност за 2017 година

1. Советот на општина Чашка, го усвои Извештајот за реализирани активности на општина Чашка во областа на енергетската ефикасност за 2017 година
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр. 08- 379/44
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуков с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на
Годишен план за енергетска ефикасност за 2018
година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Годишен план за енергетска ефикасност за 2018 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018.

Бр. 09- 479/41
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 9 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002 и член 22 став 1 од Статутот на општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) Советот на општина Чашка на седницата на 28.02.2018, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен план за енергетска
ефикасност за 2018 година

1. Советот на општина Чашка, го усвои Годишениот план за енергетска ефикасност за 2018 година
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр. 08- 379/45
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуков с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение неприфаќање на
Барање на ОО Сојуз на Борци-Велес

Се објавува, Решение за неприфаќање на Барање на ОО Сојуз на Борци-Велес, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/39
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002 и член 22 став 1 од Статутот на општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07), Советот на општина Чашка на седницата на 28.02.2018, донесе:

РЕШЕНИЕ
за неприфаќање на Барање на ОО Сојуз на Борци-
Велес за финансиски средства

1. Советот на општина Чашка, не го прифати Барањето за финансиски средства на ОО на Сојуз на Борци -Велес
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр. 08- 379/43
28.02.2018 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуков с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување на
финансиски средства

Се објавува, Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година.

Бр. 09- 479/42
08.03.2018 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горан Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр

5/2002,и член 22 став 1 од Статутот на општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07)
Советот на општина Чашка на седницата на 28.02.2018, донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

1. Советот на општина Чашка,ги одобри барањата за финансиски средства на

Раде Илиевски 10.000,00 денари

Федаи Усејнов 10.000,00 денари

Ариф Ахмедов 10.000,00 денари

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка

Бр. 08- 379/46

28.02.2018 година

Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Фемих Бејлуrow с.р.

27. Заклучок за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 848 КО Мелница во идна урбанистичко-планска документација
28. Одлука за извршување вклопување на КП 848 КО Мелница во идна урбанистичко-планска документација
29. Заклучок за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 481 КО Мелница во идна урбанистичко-планска документација
30. Одлука за извршување вклопување на КП 481 КО Мелница во идна урбанистичко-планска документација
31. Заклучок за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 65 и 54 КО Витанци во идна урбанистичко-планска документација
32. Одлука за извршување вклопување на КП 65 и 54 КО Витанци во идна урбанистичко-планска документација
33. Заклучок за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 321 КО Мелница во идна урбанистичко-планска документација
34. Одлука за извршување вклопување на КП 321 КО Мелница во идна урбанистичко-планска документација
35. Заклучок за објавување на Одлука за давање на согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од Буџетската смека на Општина Чашка
36. Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина ЧАШКА
37. Заклучок за објавување на Одлука за давање на согласност и овластување запотпишување на Договор/и за гран,согласно Дигивирит за финансирање СЕПАРИС
38. Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: "Водоснабдување и одведување на отпадни води" во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води" ("Службен весник на Република Македонија" број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води" ("Службен весник на Република Македонија" број 154/2010), меѓу Општина ЧАШКА и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија
39. Заклучок за објавување на Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на типска училишна спортска сала-модел 1
40. Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на типска училишна спортска сала – модел 1
41. Заклучок за објавување на Одлука за отпис на застарени побарувања и обврски во Буџетот на општина Чашка
42. Одлука за отпис за застарени побарувања и обврски во Буџетот на Општина Чашка
43. Заклучок за објавување на Одлука за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на општина Чашка
44. Одлука за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Чашка
45. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за работа на советот на општина Чашка за 2017 година
46. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на советот на општина Чашка за 2017 година
47. Заклучок за објавување на Одлука за уврдување на надоместок на трошоци за изборна кампања за локални избори одржани во 2017 година на Народно Движење за Македонија
48. Одлука за уврдување на надоместок на трошоци за изборна кампања на локални избори одржани во 2017 година,за избор на Градоначалник на општина Чашка на Народно движење за Македонија
49. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за управување со отпад за 2017 година
50. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за управување со отпад за 2017 година

51. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за дезинфекција, дезинсекција и дератзација и мерки за заштита на животни за 2017 година
52. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за дезинфекција, дезинсекција и дератзација и мерки за заштита на животни за 2017 година
53. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за развој на информатичко-комуникациски технологии на општина Чашка за 2017 година
54. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за развој на информатичко-комуникациски технологии на општина Чашка за 2017
55. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за урбанистички планови на територијата на општина Чашка за 2017 година
56. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за урбанистички планови на територијата на општина Чашка за 2017 година
57. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани за 2017 година.
58. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани за 2017 година.
59. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на културата за 2017 година
60. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на културата за 2017 година
61. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активности на општина Чашка во областа на ЛЕР за 2017 година
62. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на ЛЕР за 2017 година
63. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активности на општина Чашка во областа на социјалната заштита за 2017 година
64. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на социјалната заштита за 2017 година
65. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активности на општина Чашка во областа на зимско одржување на јавните патишта и улици за 2017 година
66. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за активностите на општина Чашка во областа на зимско одржување на јавните патишта и улици за 2017 година
67. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за спроведување на мерки за заштита на населението од заразни болести за 2017 година
68. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за спроведување на мерки за заштита на населението од заразни болести за 2017 година
69. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина за 2017 година
70. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина за 2017 година
71. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за улично осветлување на територијата на општина Чашка за 2017 година
72. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за улично осветлување на територијата на општина Чашка за 2017 година

73. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за одржување на јавна чистота на територијата на општина Чашка за 2017 година
74. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програма за одржување на јавна чистота на територијата на општина Чашка за 2017 година
75. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за реализирани активности на општина Чашка во областа на енергетската ефикасност за 2017 година
76. Заклучок за усвојување на Извештај за реализирани активности на општина Чашка во областа на енергетската ефикасност за 2017 година
77. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Годишен план за енергетска ефикасност за 2018 година
78. Заклучок за усвојување на Годишен план за енергетска ефикасност за 2018 година
79. Заклучок за објавување на Решение неприфаќање на Барање на ОО Сојуз на Борци-Велес
80. Решение за неприфаќање на Барање на ОО Сојуз на Борци-Велес за финансиски средства
81. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства
82. Решение за одобрување на финансиски средства

**Издавач: Општина Чашка
ул.Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник: Бојанка Мирова
Изработка и
техничка обработка: Димче Ангелов**